

Службен весник

на Република Македонија

Број 160

17 декември 2012, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3831. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	2	3837. Решение за заштита на конкуренцијата.....	17
3832. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање (*).....	2	3838. Решение за заштита на конкуренцијата.....	17
3833. Правилник за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната (*).....	2	3839. Решение за заштита на конкуренцијата.....	18
3834. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	13	3840. Решение за заштита на конкуренцијата.....	20
3835. Решение за заштита на конкуренцијата.....	14	3841. Решение за заштита на конкуренцијата.....	20
3836. Решение за заштита на конкуренцијата.....	16	3842. Решение за заштита на конкуренцијата.....	22
		3843. Решение за заштита на конкуренцијата.....	23
		3844. Решение за заштита на конкуренцијата.....	23
		3845. Решение за заштита на конкуренцијата.....	24
		Огласен дел.....	1-40

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3831.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

О Д Л У К А

I
на МАКЕДОНСКИОТ ПЕН ЦЕНТАР
се доделува признание

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за постигнатите резултати во својата долгогодишна дејност како самостојно и автономно здружение на писатели од Република Македонија и член на Светската асоцијација на писатели-ПЕН со што даде значаен придонес за збогатување на македонските културни вредности и афирмација на македонската книжевност, литература и култура во светот.

II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2089/1
14 декември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3832.

Врз основа на член 27 став 1 алинеја 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА СООБРАКЈАНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ (*)**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката за нивно издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/12), во член 3 став 2 во алинејата 4 зборовите „потврдата за сообразност или на согласноста за регистрација“ се заменуваат со зборовите „ЕУ потврда за сообразност (СОС)“.

Член 2

Во член 5 став 2 по алинејата 14 се додава нова алинеја 15, која гласи:
„(2А) датум на првата регистрација во Република Македонија;“.

Член 3

Во член 10 во ставот 1 зборовите „или до овластено правно лице за регистрација на возила“, се бришат.

* Со овој Правилник се врши усогласување со Директива бр.1999/37/ЕС на Советот од 29.04.1999 година CELEX бр. 31999L0037 за документи за регистрација на возила; Директива бр.2003/127/ЕС на Комисијата од 23.12.2003 година CELEX бр. 32003L0127 година за изменување на Директива на советот 1999/37/ЕЗ за сообраќајни дозволи за возила и Директива бр. 2006/103/ЕС на Советот од 20 ноември 2006 година CELEX бр. 32006L0103 за приспособување на некои Директиви од областа на транспортната политика, поради присоединувањето на Бугарија и Романија.

Член 4

Во член 14 во ставот 2 по зборот „Министерството“ запирката и зборовите „правното лице за регистрација на возила“ се бришат.

Член 5

Во членот 19 зборот „јануари“ се заменува со зборот „март“.

Член 6

Обрасците број 1, 2, 3 и 4 се заменуваат со нови Обрасци број 1, 2, 3 и 4 кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2013 година.

Бр. 12.1-70681/1
29 ноември 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3833.

Врз основа на член 59 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ШТО ДООГААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА (*)**

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишуваат:
- општите барања за безбедност на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната,
- групите на материјалите што доаѓаат во контакт со храната,
- посебните барања за безбедност што треба да ги исполнуваат специфичните групи на материјалите што доаѓаат во контакт со храната,
- процедурите за авторизација на супстанции или групи на супстанции кои се користат за производство на материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната; и
- правилата на добрата производна пракса за производство на сите групи материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната и за комбинации од овие материјали и производи или рециклирани материјали и производи употребени во овие материјали и производи.

Член 2 Цел

(1)Овој правилник има за цел да обезбеди ефикасно функционирање на внатрешниот пазар во врска со плазирање на пазарот на материјали и производи наменети

* Со овој правилник се врши усогласување со (*) Регулацива (ЕЗ) бр. 1935/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004 година за материјалите и производите наменети да дојдат во контакт со храна; Регулацива (ЕЗ) бр. 2023/2006 на Европската комисија од 22 декември 2006 година за добра производна пракса за материјали и производи од пластика наменети да дојдат во контакт со храна и и Регулацива (ЕЗ) бр.282/2008 од 27 март 2008 година за рециклирани пластични материјали и предмети одредени да стапат во контакт со храна и изменување на Регулацива (ЕЗ) бр. 2023/2006.

да дојдат директно или индиректно во контакт со храна, при тоа овозможувајќи основа за обезбедување високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и интересите на потрошувачите.

Член 3 Опсег

(1) Одредбите од овој правилник се применуваат за материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храна (во понатамошниот текст материјали и производи), вклучувајќи и активни и интелигентни материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна, кои во нивната крајна состојба:

- се наменети да стапат во контакт со храна или
- веќе се во контакт со храна и биле наменети за таа цел или
- се очекува да стапат во контакт со храна или да ги пренесат своите состојки во храната под нормални или предвидливи услови на употреба.

(2) Одредбите од овој правилник кои се однесуваат на правилата за добра производна пракса за сите групи на материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната се применуваат во сите сектори и во сите фази на производство, преработка и дистрибуција на материјали и производи, освен на производството на почетните супстанции.

Член 4 Исклучоци од примена

(1) Одредбите од овој правилник не се применуваат за:

- материјали и производи што се снабдени како антиквитети;
- материјали за покривање или завиткување, како што се материјалите што ја покриваат кората на сирењето/кашквалот, на подготвените месни производи или овошје, кои се дел од храната и може да се конзумираат заедно со оваа храна и
- поставена/монтирана опрема за јавно или приватно водоснабдување.

Член 5 Дефиниции

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „следливост“ е способноста да се пронајде и да се следи материјалот или производот низ сите етапи на производството и прометот;
2. „пласирање на пазарот“ е пласирањето на материјали и производи за продажни цели, вклучувајќи понуда за продажба или која било друга форма на пренос, бесплатна или не, и самата продажба, дистрибуција и другите форми на пренос.
3. „активни производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната“ (во понатамошниот текст: активни производи и материјали) се производите и материјалите што се наменети да го продолжат рокот на употреба или да ја подобрат состојбата на пакуваната храна и содржат компоненти кои ослободуваат или апсорбираат супстанции во или од пакуваната храна или околината на храната. Тие се направени намерно да вклучуваат во себе состојки што ќе ослободат или апсорбираат супстанции во или од пакуваната храна или околината што ја опкружува храната.

4. „интелигентни производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната“ (во понатамошниот текст: интелигентни производи и материјали) се производите и материјалите кои ја следат состојбата на спакуваната храна и нејзината околина.

5. „деловна зделка“ е секоја работа, било за профит или без, и било јавна или приватна што извршува која било од активностите во врска со која било етапа на производството, процесирањето и дистрибуцијата на материјали и производи;

6. „деловен субјект“ се физички или правни лица, одговорни за обезбедување дека се исполнети барањата на овој правилник во рамките на деловната зделка под нивна контрола;

7. „добра производна пракса“ се сите аспекти за обезбедување на квалитет кои гарантираат дека материјалите и производите се постојано произведени и контролирани за да гарантираат усогласеност со правилата кои се применуваат за нив и со стандардите за квалитет, соодветно на нивната намена без да го загрози здравјето на човекот или да предизвикаат неприфатлива промена во составот на храната или да предизвикаат намалување на органолептичките карактеристики на истата;

8. „систем за обезбедување на квалитет“, е збир на организирани и документирани постапки со кои се гарантира дека материјалите и производите поседуваат квалитет потребен за нивна усогласеност со правилата кои се применуваат за нив и стандарди за квалитет потребни за нивната предвидена употреба;

9. „систем за контрола на квалитет“, е систематска примена на мерки, воспоставени во рамки на системот за гаранција на квалитет, кои гарантираат усогласување на почетните материјали и посредните и крајни материјали и производи со спецификација одредена во системот за гаранција на квалитет;

10. „страна која не е во контакт со храна“, е површината на материјалот или производот, која не е директно во контакт со храна;

11. „страна која е во контакт со храна“, е површината на материјалот или производот, која е директно во контакт со храна.

Член 6 Општи барања

(1) Материјалите или производите, вклучувајќи активни и интелигентни материјали и производи, треба да се произведуваат во согласност со добрите производни практики, така што, под нормални или предвидливи услови на употреба, тие да не ги пренесуваат своите состојки на храната во количество што може:

- да го загрози здравјето на луѓето или
- да предизвика неприфатлива промена во составот на храната или
- да предизвика влошување на органолептичките карактеристики на истата.

(2) Означувањето, рекламирањето и презентирањето на материјал или производ не треба потрошувачите да ги доведе во заблуда.

Член 7 Групи на материјали и производи

(1) Групите на материјали и производи што можат да бидат опфатени со посебни барања и треба да исполнат посебни барања за безбедност се:

1. Активни и интелигентни материјали и производи
2. Адхезиви

3. Керамика
4. Плути
5. Гума
6. Стакло
7. Јонизирачка смола
8. Метали и легури
9. Хартија и картон
10. Пластика
11. Печатарски мастила
12. Регенерирана целулоза
13. Силикони
14. Текстил
15. Премази и заштитни слоеви
16. Восоци и
17. Дрво.

Член 8

Посебни барања за активни и интелегентни материјали и производи

(1) Активните материјали и производи може да предизвикаат промени во составот или органолептичките карактеристики на храната, доколку промените се усогласени со прописите што се применуваат во однос на безбедноста на храната.

(2) Супстанциите што се намерно вметнати во активните материјали и производи се сметаат за состојки согласно дефиницијата за состојка од Правилникот за начинот на означувањето на храната.⁽¹⁾

(3) Активните материјали и производи не треба да предизвикаат промени во составот или органолептичките карактеристики на храната, како што е прикривање на расипливоста на храната, што може потрошувачите да ги доведе во заблуда.

(4) Интелигентните материјали и производи не треба да даваат информација за состојбата на храната што може да ги доведе во заблуда потрошувачите.

(5) Активните и интелигентните материјали и производи кои веќе дошле во контакт со храната треба соодветно да се означат, за да овозможат потрошувачот да ги идентификува деловите што не се за јадење.

(6) Активните и интелигентните материјали и производи треба соодветно да бидат означени на начин со кој се утврдува дека материјалите или производите се активни и/или интелигентни.

Член 9

Посебни барања за групи материјали и производи

(1) За групите материјали и производи од член 7 на овој правилник и за комбинациите на тие материјали и производи или рециклирани материјали и производи употребени во производството на тие материјали и производи, се утврдуваат посебни барања.

(2) Посебните барања од став 1 на овој член може да вклучуваат:

- список на супстанции одобрени за употреба во производството на материјали и производи;

- список/списоци на одобрени супстанции вметнати во активните или интелигентните материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна, или список/списоци на активни или интелигентни материјали и производи и, кога е потребно, посебни услови на употреба за овие супстанции и/или на материјалите и производите, во кои тие се вметнати.

- стандарди на чистота за супстанциите одобрени за употреба во производството на материјали и производи;

- посебни услови на употреба за супстанциите одобрени за употреба во производството на материјали и производи и/или за материјалите и производите во кои се употребени;

- посебни граници на миграцијата на одредени состојки или групи состојки во или врз храната, притоа земајќи ги предвид другите можни извори на изложеност на овие состојки;

- целосна граница на миграција на состојките во или врз храната;

- барања насочени кон заштита на човековото здравје против опасности што произлегуваат кога материјалите и производите доаѓаат во контакт со устата;

- други правила за обезбедување на усогласеност со општите и посебните барања од членовите 6 и 8 од овој правилник ;

- основни правила за проверка на усогласеноста со алинеите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој став;

- правила за земање примероци/мостри и методите на анализа за проверка на усогласеноста со посебните барања;

- посебни барања за обезбедување на следливост на материјали и производи, вклучувајќи одредби за рокот на задржувањето на документи или одредби кои ја овозможуваат следливоста, и ако е потребно, и за отстапувања од барањата од член 20 на овој правилник ;

- дополнителни барања за означување за активни и интелигентни материјали и производи;

- посебни процедурални правила за приспособување, ако е потребно, на постапката, на која се упатува во членовите 10, 12, 13, 14, 15 и 16 од овој правилник, или за нејзино доуредување за одобрување на одредени типови материјали и производи и/или процеси употребени во нивното производство, вклучувајќи каде што е потребно, постапка за индивидуално одобрување на супстанција, процес или материјал или производ преку одлука што се однесува на подносител на барање/апликација.

(3) Во посебни барања се вклучуваат и одредбите со кои се утврдуваат процедуралните правила и постапки, кои и овозможуваат на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст Агенција) да утврди и да води евиденција на одобрени супстанции, машини за преработка, технолошки процеси, процеси на рециклирање или материјали или производи што доаѓаат во контакт со храната и овозможуваат да врши мониторинг над истите.

(4) Материјалите и производите опфатени со посебните барања од ставовите (1) и (2) на овој член треба да бидат придружени со писмена изјава за усогласеност, во која се наведува дека тие се во согласност со правилата применливи за нив. Усогласеноста се демонстрира со соодветна документација. По барање, документацијата треба да е достапна и на располагање на Агенцијата.

(5) Производителот или увозникот или добавувачот на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната доставува изјава за усогласеност на образецот кој е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Процедури за авторизација на супстанции или групи на супстанции кои се користат за производство на материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната

(1) Деловен субјект кој сака да пласира на пазарот во Република Македонија, да увезе или употребува во своето производство супстанции, машини за прерабо-

тка, технолошки процеси, процеси на рециклирање, или материјали или производи што доаѓаат во контакт со храната треба да обезбедат авторизација, мислење или одобрение од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, со цел да се утврди и води евиденција на авторизирани, одобрени супстанции, машини за преработка, технолошки процеси, процеси на рециклирање или материјали или производи што доаѓаат во контакт со храната и да врши мониторинг над истите.

(2) Авторизацијата, мислењето или одобрението се издава врз основа на барање. Барањето треба да ги содржи следните основни податоци за подносителот на барањето:

- име на подносителот на барањето,
- адреса на подносителот на барањето,
- својство на подносителот на барањето (производител/увозник/преставник),
- име на производителот,
- адреса на производителот и
- податоци за производот.

(3) Во прилог на барањето треба да се приложат некои од следните документи:

- техничко досие што содржи информации, специфицирани во насока за проценка за безбедноста на супстанцијата, технолошки процеси, или материјали или производи што доаѓаат во контакт со храната;
- изјава за усогласеност со општите и посебните барања за безбедност пропишани во овој правилник и прописите за посебните барања за безбедност,
- листа на земји во кои е одобрен материјалот или производот,
- објавено мислење од ЕФСА,
- листа во која супстанцијата е одобрена во ЕУ,
- резултати од лабораториски анализи,
- доказ за усогласеност од надлежното тело на земјата производител,
- мислење од релевантна научна установа, или
- научни студии како доказ за наведените својства на производот,
- резиме на техничкото досие и
- доказ дека се покриени трошоците за постапката на издавање на мислење или одобрение.

(4) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, одлучува за авторизацијата, одобрението и мислењето од став 1 на овој член, по предлог на комисијата која го разгледува барањето.

(5) По спроведувањето на постапката секој производ за кој е издадена авторизација, мислење или е издадено одобрение се внесува во евиденцијата на одобрени супстанции, машини за преработка, технолошки процеси, процеси на рециклирање или материјали или производи што доаѓаат во контакт со храната.

Член 11

Европската агенција за безбедност на храната (ЕФСА)

(1) Европската агенција за безбедност на храната (во понатамошниот текст ЕФСА) учествува во постапката за авторизација на нови супстанции, материјали или производи што доаѓаат во контакт со храната на тој начин што дава мислење во однос на влијанието на супстанциите, материјалите или производите што доаѓаат во контакт со храната врз здравјето на луѓето со нивното користење.

Член 12

Општи барања за одобрување/авторизација на супстанции

(1) Кога веќе е воспоставен односно донесен список на супстанции одобрени за употреба во производството на материјали и производи и список на одобрени супстанции вметнати во активните или интелегентните материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна, секој деловен субјект што бара одобрување за супстанција која сè уште не е вклучена во тој список доставува барање за авторизација на супстанции.

(2) Супстанцијата ќе биде одобрена, само ако соодветно и доволно се докаже дека кога ќе се употреби според условите што треба да се утврдат во посебните барања за крајниот материјал или производ ќе ги задоволува општите барања од член 6 и посебните барања од член 8 од овој правилник.

Член 13

Барање/апликација за одобрение/авторизација на нова супстанција

(1) За добивање на одобрението од член 12 став (1) на овој правилник, подносителот на барање до Агенцијата поднесува барање, придружено со следните документи:

- името и адресата на подносителот на барањето,
- техничко досие што содржи информација, специфицирана во насоките за проценка за безбедноста на супстанција што се објавува од ЕФСА и
- резиме на техничкото досие.

(2) Агенцијата го потврдува приемот на барањето и со допис заедно со барањето со целокупната документација доставена од подносителот на барањето ја доставува/поднесува до ЕФСА во рок од 14 дена од неговиот прием. Во дописот се наведува датумот на приемот на барањето и се известува ЕФСА за барањето без одложување. Барањето со целокупната документација и какви било дополнителни информации, добиени од подносителот на барањето, ги става на располагање на ЕФСА.

(3) ЕФСА без одложување ги известува другите земји-членки и Комисијата за барањето и им ги става на располагање барањето и сите какви било дополнителни информации, добиени од подносителот на барањето.

Член 14

Мислење на ЕФСА

(1) ЕФСА дава свое мислење во рок од шест месеци од приемот на важечкото барање/ апликација за тоа дали, под определените услови на употреба на материјалот или производот во кој се употребува, супстанцијата е усогласена со општите и посебните барања за безбедност пропишани во овој правилник.

(2) ЕФСА може да го продолжи рокот од став (1) на овој правилник со максимално продолжување од шест месеци, но за ваков случај им дава објаснување за задоцнувањето на подносителот, на Комисијата и на земјите-членки.

(3) ЕФСА може, ако е потребно, да побара од подносителот на барањето во определен временски рок да ги дополни прилозите што ја придружуваат апликацијата.

(4) Во случај кога ЕФСА бара дополнителни информации, рокот од став (3) на овој член, се прекинува додека не се обезбеди таа информација. Рокот од став

(3) на овој член се прекинува до она време кое му се дозволува на подносителот на барањето да подготви усни или писмени објаснувања.

(5) Со цел да го подготви своето мислење, ЕФСА, проверува дали информациите и документите, поднесени од подносителот на барањето се во согласност со член 13 од овој правилник, при што барањето ќе се смета за важечко и ќе се испитува дали супстанцијата е усогласена со општите и посебните барања пропишани во овој правилник.

(6) Ако ЕФСА констатира дека барањето не е важно го известува подносителот на барањето, Комисијата и земјите-членки.

(7) Мислењето со кое се одобрува користењето на проценетата супстанција треба да содржи:

- назначување на супстанцијата, вклучувајќи ги нејзините спецификации;

- препораките за кои било услови или ограничувања за употребата на проценетата супстанција и/или материјалот или производот во кој е употребена; и

- проценката за тоа дали предложениот аналитички метод е соодветен за наменетите контролни цели.

(8) ЕФСА го доставува своето мислење до Комисијата, до земјите-членки и до подносителот на барањето.

(9) ЕФСА јавно го објавува мислењето, откако ќе ги отстрани информациите што се сметаат за доверливи.

Член 15

Одобрување од страна на Европската заедница

(1) Одобрувањето на супстанција или супстанции од страна на Европската Комисија се остварува преку донесување на посебна мерка. Европската Комисија ќе подготви предлог за посебна мерка, за да ја одобри супстанцијата или супстанциите, проценети од ЕФСА и да ги специфицира или промени условите на нејзината или нивната употреба.

(2) Посебната мерка го зема предвид мислењето на ЕФСА, соодветните одредби на правото на Европската Унија битни за материјата што се разгледува. Таму каде што посебната мерка не е во согласност со мислењето на ЕФСА, Европската Комисија, без одложување, го доставува објаснувањето за причините за разликите. Ако Европската Комисија нема намера да подготви посебна мерка по мислење за одобрување од ЕФСА, таа го известува подносителот на барањето без одложување и му доставува објаснување.

(3) По одобрувањето на супстанцијата, а во согласност со одредбите од овој правилник, секој деловен субјект што ја користи одобрената супстанција или материјали или производи што ја содржат одобрената супстанција се усогласува со кои било услови или ограничувања, кои се прилог или дел на одобрувањето.

(4) Подносителот на барањето што ја употребува одобрената супстанција или материјали или производи што содржат одобрена супстанција веднаш ја известуваат Европската Комисија за кои било нови научни или технички информации што можат да влијаат на проценката на безбедноста на одобрената супстанција во однос на човековото здравје. Ако е потребно, ЕФСА потоа ја ревидира проценката.

Член 16

Промена, укинување и повлекување на одобрување

(1) Подносителот на барањето што ја употребува одобрената супстанција или материјали или производи што ја содржат одобрената супстанција може, во сог-

ласност со постапката утврдена во член 13 од овој правилник, да поднесе барање за промена на постоечкото одобрение.

(2) Барањето од став(1) на овој член треба да е придружено со следново:

- упатување или врска со оригиналното барање;

- техничко досие што ги содржи новите информации во согласност со насоките, од член 13 на овој правилник; и

- ново целосно резиме на техничкото досие во стандардизирана форма.

(3) На сопствена иницијатива или по барање на земја-членка или на Европската Комисија, ЕФСА врши проценка за тоа дали мислењето или одобрувањето е сè уште во согласност со прописите од областа на безбедност на материјалите што доаѓаат во контакт со храната, во согласност со постапката, утврдена во член 14 од овој правилник. ЕФСА може, ако е потребно, да се консултира со подносителот на барањето.

(4) Европската Комисија го разгледува мислењето на ЕФСА без одложување и подготвува посебна мерка што треба да се преземе.

(5) Посебната мерка од став (4) на овој член за изменување на одобрувањето ги наведува потребните промени во условите на употреба и ограничувањата, ако има такви, што се во прилог на тоа одобрување.

(6) Крајна посебна мерка за промена, укинување или повлекување на одобрувањето се донесува од страна на Европската Комисија.

Член 17

Надлежен орган

(1) Агенцијата ги определува името и адресата, како и лицата за контакт од Агенцијата одредени да бидат одговорни на територијата на Република Македонија за добивање на барањето за одобрување.

Член 18

Административна ревизија

(1) Секој акт што е донесен, или што не е успешно применет според мислењето дадено од ЕФСА, може да биде ревидиран од Европската Комисија на сопствена иницијатива или како одговор на барањето од земја-членка или од кое било лице директно и индивидуално засегнато.

(2) За таа цел, до Европската комисија се доставува барање во рок од два месеца од денот на кој засегнатата страна дознала за актот или превидот што е во прашање.

Член 19

Означување

(1) Материјалите и производите што сè уште не дошле во контакт со храна кога се пласирани на пазарот се означуваат и придружуваат со:

- зборовите „за контакт со храна“ или посебни индикации за нивната употреба, како што се машината за кафе, винското шише, супената лажица или симболот даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник;

- посебни инструкции за безбедна и соодветна употреба, кои ако тоа е потребно би можеле да бидат разгледани;

- името или трговското име и адресата на регистрираната канцеларија на производителот или трговецот, одговорен за пласирање на пазарот и

- соодветно означување или идентификација за да се обезбеди можност за следење на материјалот или производот, како што е опишано во член 20 на овој правилник.

(2) Активните материјали и производи, што сè уште не дошле во контакт со храна кога се пласирани на пазарот, се придружуваат со информациите за дозволената употреба или употреби и други релевантни информации, како што се името и количеството на супстанцииите ослободени од активната компонента, за да им се овозможи на деловните субјекти што ги користат овие материјали и производи да се усогласат со кои било други прописи кои што се однесуваат на безбедноста на храната, вклучувајќи ги прописите за означување на храната.

(3) Информациите, од став (1), алинеа 1 од овој член, нема да бидат задолжителни за сите производи што поради своите карактеристики се јасно наменети да дојдат во контакт со храна.

(4) Информациите, потребни според ставовите (1) и (2) на овој член треба да се очигледни, јасно разбирливи и неизбришливи.

(5) Кога материјалите и производите се наоѓаат во малопродажба информациите на материјалите и производите што се бараат според став (1), алинеи 1, 2 и 3 на овој член треба да бидат на јазик што лесно го разбираат потрошувачите.

(6) Означувањето на материјалот или производот со кој се тргува во Република Македонија може да се определи тие карактеристики за означување да се наведени на еден или повеќе јазици, согласно прописите за употреба на македонскиот јазик и јазиците на другите националности. Карактеристиките за означување можат да бидат наведени и на повеќе јазици.

(7) Во фазата на малопродажба, информациите, потребни според став 1 од овој член се прикажуваат на:

- материјалите и производите или на нивното пакување;

- ознаките, закачени на материјалите и производите или на нивното пакување; или на

- известување во непосредна близина на материјалите и производите и јасно видливи за купувачите; за информациите, споменати во став 1, алинеа 3 од овој член, сепак, само ако, од технички причини, тие информации или ознаката на која се наведени, не можат да се прикачат на материјалите или производите во фазата на производство или во продажната фаза.

(8) Во фазите на маркетинг освен во фазата на малопродажба, информациите потребни според став (1) од овој член се прикажуваат на:

- придружните документи; или на
- ознаките или пакувањата; или на
- самите материјали и производи.

(9) Информациите наведени во став (1), алинеа 1, 2 и 4 од овој член се ограничени на материјалите и производите што се усогласени со:

- општите и посебните барања утврдени во членовите 6 и 8 од овој правилник и

- посебните барања од член 9 од овој правилник или со други прописи што се применуваат на овие материјали и производи.

Член 20 Следливост

(1) Следливоста на материјалите и производите треба да се обезбеди во сите фази со цел да се олесни контролата, повлекувањето на небезбедните производи, да се обезбедат информации за потрошувачите и утврдувањето на одговорноста.

(2) Во зависност од технолошката изводливост, деловните субјекти обезбедуваат системи и постапки за да овозможат идентификација на деловната зделка од кого и за кого се набавуваат материјали или производи, супстанции или производи опфатени со овој правилник и мерките за негово спроведување, употребени во нивното производство. Овие информации се ставаат на располагање на барање од Агенцијата.

(3) Материјалите и производите што се пласираат на пазарот треба да можат да се идентификуваат со соодветен систем што овозможува способност за нивно следење преку означување или соодветна документација или информации.

Член 21 Заштитни мерки

(1) Кога, како резултат на нови информации или повторна проценка на постоечките информации, има целосна основа за да донесе заклучок дека употребата на материјалот или производот го загрозуваат здравјето на луѓето, иако истиот е усогласен со посебните барања, може привремено да се ограничи употребата на материјалот или производот.

Член 22 Достапност за јавноста

(1) Барањата за одобрување, дополнителните информации од подносителите на молбите и мислењата на ЕФСА, иземајќи ги доверливите информации, се достапни за јавноста, во согласност со одредбите од Законот за безбедност на храната.

Член 23 Доверливост

(1) Подносителот на барањето може да посочи кои информации треба да се сметаат како доверливи, врз основа на тоа што нивното објавување може значително да ја загрози неговата конкурентска позиција. Во такви случаи треба да се даде соодветно оправдано образложение.

(2) Не се сметаат за доверливи следните информации:

- името и адресата на подносителот на барањето и хемиското име на супстанцијата;
- информациите што се од директна важност за проценката на безбедноста на супстанцијата; и
- аналитичкиот метод или методи.

(3) Агенцијата одредува, по консултација со подносителот на барањето, кои информации треба да се чуваат како доверливи и го известува подносителот на барањето и ЕФСА за својата одлука.

(4) Агенцијата ги презема сите потребни мерки за да обезбеди соодветна доверливост на информациите, добиени согласно овој правилник, освен информациите што мора да бидат достапни за јавноста со цел да се заштити човековото здравје.

(5) Ако некој подносител на барање го повлече барањето Агенцијата ја почитува доверливоста на комерцијалните и индустриските информации што се доставени, вклучувајќи ги и информациите од истражувањата и од развојот, како и информациите за кои Агенцијата и подносителот на барањето не се согласуваат во однос на нивната доверливост.

Член 24

Размена на постоечки податоци

(1) Информациите наведени во барањето можат да се употребат во корист на друг подносител на барањето, под услов ЕФСА да смета дека супстанцијата е иста како и таа за која оригиналната барање била поднесена, вклучувајќи го степенот на чистота и природата на нечистотиите, и дека другиот подносител на барањето се согласил со оригиналниот подносител на барањето дека таквите информации можат да се употребат.

Член 25

Правила за Добра производна пракса

(1) Деталните правила за Добра производна пракса се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и истите се применуваат за соодветни поединечно наведени постапки според потребата.

Член 26

Усогласеност со добра производна пракса

(1) Операторите со храна треба да гарантираат дека производните постапки се вршат во согласност со:

- општите правила на Добра производна пракса од членовите 27, 28 и 29 од овој правилник и
- деталните правила за Добра производна пракса како што се утврдени во Прилог 2 од овој правилник.

Член 27

Систем за гаранција на квалитет

(1) Деловниот субјект воспоставува, спроведува и обезбедува почитување на ефикасен и документиран систем за гаранција на квалитет, кој треба да:

- ја има во предвид стручноста на персоналот, нивното знаење и способности и организацијата на просториите и опремата која е потребна да гарантира дека крајните материјали и производи се усогласени со правилата кои се применуваат за нив и
- се применува земајќи ги предвид големината на деловната активност која ја води деловниот субјект, така што да не претставува оптоварување за деловната активност.

(2) Почетните материјали се избираат и се усогласуваат со претходно утврдени спецификации, кои гарантираат усогласеност на материјалот или производот со правилата кои се применуваат за него.

(3) Различните процеси на системот се извршуваат во согласност со утврдените упатства и постапки, во рамки на воспоставениот систем за квалитет на операторот.

Член 28

Систем за контрола на квалитет

(1) Деловниот субјект воспоставува и одржува ефикасен систем за контрола на квалитетот.

(2) Системот за контрола на квалитетот вклучува следење на спроведувањето и постигнувањето на целите на Добра производна пракса и утврдување корективни мерки за секое недоследност на Добра производна пракса. Корективните мерки се спроведуваат без одлагање и се евидентираат во документацијата на системот за контрола на квалитет. Корективните мерки треба да се достапни на инспекторите за храна од Агенцијата при нивната контрола.

Член 29

Документација

(1) Деловниот субјект изработува и чува соодветна документација во пишана или во електронска форма во однос на спецификациите, составот на производот и преработка кои се релевантни за усогласување и безбедност на крајниот материјал или на производот.

(2) Деловниот субјект изработува и чува соодветна документација во тврда или во електронска форма во однос на евиденцијата за различните извршени производни постапки кои се релевантни за усогласување и безбедност на крајниот материјал или производ и во однос на резултатите од системот за контрола на квалитет.

(3) Деловниот субјект ја става на располагање документацијата на инспекторите за храна од Агенцијата на нивно барање.

Член 30

Преодни одредби

(1) Материјалите и производите што се увезени и пласирани на пазарот пред донесувањето на овој правилник може да се продаваат и употребуваат сè додека залихите не се потрошат или најдоцна 12 месеци по влегувањето во сила на овој правилник.

Член 31

(1) Одредбите од членовите 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 и 24 ќе се применуваат од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 32

Завршни одредби

(1) Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за производи и материјали што доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/2010 година).

Член 33

(1) Одредбите од овој правилник престануваат да важат со денот на пристапувањето на Република Македонија во членство во Европската Унија.

Член 34

Влегување во сила

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3133/2

26 октомври 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ПРИЛОГ 1



симбол

ПРИЛОГ 2

Детални правила за Добра производна пракса

А. Печатарски мастила

Деталните правила за Добра производна пракса опфаќаат и постапки кои вклучуваат примена/ употреба на печатарски мастила на страната на материјалите или производите која не е во контакт со храна.

1. Печатарски мастила, употребени на страната на материјалите или производите која не е во контакт со храна, се подготвуваат и/или применуваат на таков начин што печатената површина не се пренесува на страната која е во контакт со храната:

- преку супстрат или;

- преку отпечаток во опремата или во валјакот,

во концентрации чии нивоа на содржината во храната не се во согласност со општите барања од член 6 на овој правилник.

2. Печатените материјали и производи се одржуваат и складираат во нивните крајни и полукрајни состојби на таков начин што печатената површина не се пренесува на страната која е во контакт со храна:

- преку супстрат или;

- преку отпечаток во опремата или во ваљакот,

во концентрации чии нивоа на содржината во храната не е во согласност со општите барања од член 6 на овој правилник.

3. Печатените површини не треба да дојдат во директен контакт со храната.

Б. Систем за гаранција на квалитет за процеси на рециклирање на пластика за рециклирани пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храна

1. Системот за гаранција на квалитет воведен од производителот мора да даде соодветна доверба во способноста на процесот на рециклирање за осигурување дека рециклираната пластика ги исполнува барањата за авторизација.

2. Сите елементи, услови и одредби донесени од производителот кој врши рециклирање за неговиот систем за гаранција на квалитет мора да бидат документирани на систематичен и уредно подреден начин во форма на пишана политика, пишани изјави и пишани процедури.

Документацијата за системот за квалитет мора да дозволи воедначена интерпретација на политиката за квалитет и процедурите, како што се програми, планови, прирачници за квалитет, евиденција и преземени мерки за да се обезбеди следливоста.

Особено мора да биде вклучено:

(а) прирачник за политика на квалитет, кој содржи чиста дефиниција за целите за квалитет на производителот кој врши рециклирање, организацијата на бизнисот и особено организациските структури, одговорностите на раководниот одбор и нивниот организациски авторитет во областа на производството на рециклирана пластика;

(б) планови за контрола на квалитет, вклучувајќи ги оние за влез и карактеризација на рециклираната пластика, квалификации на снабдувачите, процес на сортирање, процеси на загревање и било каков друг дел од процесот кој се однесува на квалитетот на рециклираната пластика вклучувајќи го изборот на точки кои се важни за контрола на квалитет на рециклираните пластички;

(в) управувачките и оперативните процедури применети во набљудувањето и контролата на целиот процес на рециклирање, вклучувајќи инспекции и техники за гаранција на квалитет при сите фази на производството, особено при утврдувањето на критични граници на точките кои се определени како критични за квалитетот на рециклираните пластички;

(г) методите на мониторирање на ефикасноста на оперативноста на системот за квалитет, а особено неговата способност да го постигне очекуваниот квалитет на рециклирана пластика, вклучувајќи контрола на производителите кои не успеале да постигнат усогласеност со барањата;

(д) тестовите и аналитичките протоколи или секаков научен доказ користен пред, за време на и по производството на рециклирана пластика, зачестеноста на која ќе се јавуваат и користената опрема за тестирање; мора да е соодветно можно да се открие калибрирањето на опремата за тестирање; и

(ѓ) усвоените/утврдените документи за евиденција.

ПРИЛОГ 3

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Производител / Увозник / Добавувач

Име:
Адреса:
Држава:
Електронска адреса:
Телефон:
Одговорно лице:
Контакт лице:

Име и опис на материјалот или производот што доаѓа во контакт со храната

--

Датум на издавање:

Јас _____ долупотпишан под морална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведениот материјал или производ ги исполнува општите и посебните барања пропишани со Правилник за материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната и истиот е произведен согласно правилата за Добра производна пракса пропишани со истиот Правилник.

--

(¹) Директива 2000/13/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 20 март 2000 година за приближување на законите на земјите-членки во однос на означувањето, претставувањето и рекламирањето на прехранбените производи (ОЈ L 109, 6.5.2000 год., стр. Директивата, последно изменета со Директивата 2003/89/ЕЗ (ОЈ L 308, 25.11.2003 год., стр. 15).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3834.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 41,484
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 42,898
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 44,165
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 43,578
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 34,067

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 80,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 82,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 71,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 60,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 41,722

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	80,00	79,50	79,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	81,50	81,00	80,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	71,00	70,50	70,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	59,50	59,00	58,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 22,067
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,923
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,398
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.12.2012 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

публика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2363/1

17 декември 2012 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

3835.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 4/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Сојуз на возачи на Македонија, Здружение на возачи „Сотир Наумовски“ Битола, Здружение на возачи Берово, Здружение на возачи Валандово, Здружение на возачи Велес, Здружение на возачи Гостивар, Здружение на возачи Гевгелија, Здружение на возачи – Дебар, Здружение на возачи Делчево, Здружение на возачи Демир Хисар, Здружение на возачи Куманово, Здружение на возачи Кочани, Здружение на возачи Кавадарци, Здружение на возачи Кичево, Здружение на возачи Кратово, Здружение на возачи Крива Планка, Здружение на возачи Охрид, Здружение на возачи Неготино, Здружение на возачи Прилеп, Здружение на возачи Радовиш, Здружение на возачи Ресен, Здружение на возачи Струга, Здружение на возачи – Струмица, Здружение на возачи Свети Николе, Здружение на возачи Скопје, Здружение на возачи Тетово и Здружение на возачи Штип, заради утврдување на постоење на забранета одлука на здружение на претпријатија чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 4.5.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека

Сојуз на возачи на Македонија, бул. Св. Климент Охридски бр.58-б, Скопје,
Здружение на возачи „Сотир Наумовски“ Битола ул. Иво Лола Рибар бб, Битола,
Здружение на возачи Берово ул. Струмички пат бб, Берово,
Здружение на возачи Валандово, ул.Првوماјска бб, Валандово,
Здружение на возачи Велес, ул. Моша Пијаде бр. 13, Велес,
Здружение на возачи Гостивар ул.Борис Кидрич бб, Гостивар,
Здружение на возачи Гевгелија ул.7 Ноември бб, Гевгелија,
Здружение на возачи – Дебар, ул. Анастасије Илиќ бб, Дебар,

Здружение на возачи Делчево, бул. Македонија бб, Делчево,

Здружение на возачи Демир Хисар, Битолска бб, Демир Хисар,

Здружение на возачи Куманово ул. Железничка станица бр.4, Куманово,

Здружение на возачи Кочани, ул.29 Ноември бр.111 Кочани,

Здружение на возачи Кавадарци ул. Шишка бб, Кавадарци,

Здружение на возачи Кичево ул. Магистрален пат бр.16, Кичево,

Здружение на возачи Кратово, Нова станица за технички преглед бб, Кратово,

Здружение на возачи Крива Планка, Маршал тито бб, Крива Паланка,

Здружение на возачи Охрид ул.15 Кропус бр.292, Охрид,

Здружение на возачи Неготино, ул. Индустриска бб, Неготино,

Здружение на возачи Прилеп ул. Александар Македонски бб, Прилеп,

Здружение на возачи Радовиш, ул.Маршал Тито бр 1, Радовиш,

Здружение на возачи Ресен ул. Корчуланска бр.76, Ресен,

Здружение на возачи Струга ул. Босна Путеви бб., Струга,

Здружение на возачи – Струмица, ул. Климент Охридски бр.47 Струмица,

Здружение на возачи Свети Николе ул. Кумановска бр.67, Свети Николе,

Здружение на возачи Скопје, бул. Св. Климент Охридски бр.58-б, Скопје,

Здружение на возачи Тетово ул.Љупчо Божиновски-Пиш бб, Тетово и

Здружение на возачи Штип, ул. Железничка бр. 4, Штип

Сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата, на начин што преку одредбата од членот 24 став 1 алинеа 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.2.2002 година во која е утврдено дека Извршниот одбор како орган на Сојузот на возачи на Македонија донесува одлуки за висината на цената на технички преглед и преку одлуките за висината на цената за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила: Одлука бр. 02-95/2 од 26.7.2005 година и Одлука бр. 02-96/6 од 11.7.2006, директно ги фиксирале продажните цени на услугата – технички преглед на моторни и приклучни возила, со цел спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - технички преглед на моторни и приклучни возила на територијата на Република Македонија, што согласно член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата е забрането.

2. Времетраење на повредата од точка 1):

- Здружението на возачи Прилеп учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 1.10.2008 година;

- Здружението на возачи Скопје учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 1.11.2008 година;

- Здружението на возачи Кочани учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 23.2.2010 година;

- Здружението на возачи Кичево учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 1.3.2010 година;

- Здружението на возачи Велес и Здружението на возачи Свети Николе учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 1.3.2010 година;

- Здружението на возачи Битола и Здружението на возачи Демир Хисар учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 26.7.2005 година до 10.3.2010 година;

- Здружението на возачи Валандово, Здружението на возачи Гостивар, Здружението на возачи Куманово и Здружението на возачи Тетово учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 15.3.2010 година;

- Здружението на возачи Кратово учествувало во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до 23.3.2010 година и

- Сојузот на возачи на Македонија, Здружението на возачи Берово, Здружението на возачи Гевгелија, Здружението на возачи – Дебар, Здружението на возачи Делчево, Здружението на возачи Кавадарци, Здружението на возачи Крива Планка, Здружението на возачи Охрид, Здружението на возачи Неготино, Здружението на возачи Радовиш, Здружението на возачи Ресен, Здружението на возачи Струга, Здружението на возачи Струмица и Здружението на возачи Штип учествувале во повредата од точка 1) во периодот од 25.1.2005 година до денот на донесување на ова решение.

3. Се забранува понатамошна примена на одредбата од членот 24 став 1 алинеја 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.2.2002 година и Одлуката за висината на цената за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила бр. 02-96/6 од 11.7.2006 година;

4. Му се наложува на Сојузот на возачи на Македонија да ја избрише одредбата од членот 24 став 1 алинеја 15 од Статутот на Сојузот на возачи на Македонија бр.01-48/1 од 28.2.2002 година во рок од 30 дена од правосилноста на ова решение и да го достави изменетиот Статут до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на извршената измена.

5. Му се наложува на Здружението на возачи Берово, Здружението на возачи Гевгелија, Здружението на возачи – Дебар, Здружението на возачи Делчево, Здружението на возачи Кавадарци, Здружението на возачи Крива Планка, Здружението на возачи Охрид, Здружението на возачи Неготино, Здружението на возачи Радовиш, Здружението на возачи Ресен, Здружението на возачи Струга, Здружението на возачи Струмица и Здружението на возачи Штип, самостојно да утврдат цени за вршење на технички преглед на моторните и приклучни возила, врз основа на трошковен принцип, во рок од 30 дена од правосилноста на ова решение и истите да ги достават до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утврдување.

6. Непостапувањето по точка 3), 4) и 5) од диспозитивот на ова решение претставува прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Уп. бр. 08-93/46
4 мај 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3836.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ(Дарко ТТ) увоз-извоз Струмица, Друштво за трговија и услуги Тројка Три ДООЕЛ Струмица, Средно општинско училиште Никола Карев Струмица, Друштво за производство услуги и обука, авто школа и трговија на големо и мало увоз-извоз ДАЕЛ ДООЕЛ Струмица, Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ПАЉОШ ДООЕЛ, Струмица и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица заради утврдување на постоење на забранет договор, одлука на здружение на претпријатија и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услугата - обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа на територијата на општина Струмица, на седницата одржана на ден 12.11.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека

Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица ул. „Ленинова“ бр. 26 Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица ул. „24-ти Октомври“ бр.43 Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. Ленинова бр.1/1-4 Струмица и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица, ул. „Ленинова“ бр.26 Струмица, учествувале во забранет договор и/или договорена практика на начин што што одлуките и ценовниците кои ги донеле, а во кои се утврдени цените за обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа, претходно меѓусебно ги усогласиле со што директно ги фиксирале продажните цени за услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто шко-

ла на територијата на општина Струмица со што сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Времетраење на повредата од точка 1:

Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица учествувал во повредата од точка 1) во периодот од од 1.3.2006 година (кога за прв пат била договорена цената за услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа) до денот на донесување на ова решение.

4. Се забранува Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица да вршат натамошна примена на забранетите одлуки и ценовници со кои се утврдува цената на услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа.

5. Се наложува на Друштво за производство, трговија и услуги Орион увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, Друштво за услуги трговија и производство Сигнал-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, Друштво за производство трговија услуги и авто школа ТТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, и Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги Орион-НН ДООЕЛ Струмица самостојно да утврдат цени за обезбедување на услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа, врз основа на трошковен принцип, во рок од 30 дена од денот на доставување на ова решение и истите да ги достават до Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 8 дена од денот на нивното утврдување.

6. Непостапувањето по ова решение претставува прекршок согласно член 47 став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренцијата.

7. Во постапката поведена по службена должност против Средно општинско училиште Никола Карев Струмица, со седиште на ул. Маршал Тито бб, Струмица, против Друштво за производство услуги и обука, авто школа и трговија на големо и мало увоз-извоз ДАЕЛ ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ристо Курчиев“ бр. 3/3, Струмица и против Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ПАЉОШ ДООЕЛ, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр.170, Струмица и и Друштво за трговија и услуги Тројка Три ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Братство единство“ бр.29 Струмица, заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на територијата на општина Струмица Комисијата за

заштита на конкуренцијата утврди дека истите не учествувале во забранет договор и/или договорена практика при вршење на услугата обука на кандидати за полагање на возачки испит за „Б“ категорија во авто школа.

Уп. бр. 08-22/11
12 ноември 2010 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3837.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и бр.136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Де’ Лонги С.п.А., Италија и Браун Бизнисот со апарати за домаќинство на Проктер & Гембл Компани, САД, а поднесено од Де’ Лонги С.п.А., Италија, преку правните застапници Марија Филиповска и Леонид Ристев, адвокати од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 19.6.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Де’ Лонги С.п.А., со главно седиште на адреса 47 Лодовико Сеитз, 31100 Тревизо, Италија и Браун Бизнисот со апарати за домаќинство на Проктер & Гембл Компани, со главно седиште на адреса 1 Проктер & Гембл Плаза, Синсинати, Охајо 45202 САД, по основ на купување на имот иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-102
19 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3838.

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10 и 136/11), Комисијата за одлучување по прекршок при), Комисијата за одлучување по прекршок составена од Чедомир Краљевски- претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку-членови, постапувајќи во постапката поведена по барање на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола, против Јавно Претпријатие Комуналец Битола, заради утврдување на прекршок од член 59 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата, на седницата одржана на 14.8.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Јавното Претпријатие Комуналец Битола, со седиште на ул.„16“ бб Битола, ХХХ, а застапувано од ХХХ, како претпријатие кое согласно член 10 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата има доминантна позиција на пазарот на депонирање на комунален неопасен отпад од територијата на градот Битола и од сите други места, кои согласно начелото на блискост од Законот за управување со отпад („Службен весник на РМ“ бр.68/04, 107/07 и 143/08), гравитираат кон градот Битола во однос на депонирањето на комунален неопасен отпад, бидејќи истото е единствено претпријатие кое стопанисува со депонијата Мегленци, како единствена депонија на наведениот географски пазар, во периодот од 12.11.2011 година до 12.12.2011 година сторило злоупотреба на доминантната позиција во смисла на член 11 став (2) точка 6) од Законот за заштита на конкуренцијата на начин што на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола со седиште на П.П.Његош бр. 131 Битола, како претпријатие кое врши собирање и транспорт на неопасен комунален отпад неоправдано одбил да му овозможи пристап на депонијата Мегленци за соодветен надомест иако без ваквото истовремено користење на депонијата Мегленци, ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола, неможел да дејствува како конкурент на пазарот за собирање и транспорт на комунален отпад од територијата на градот Битола и од сите други места, кои согласно начелото на блискост од Законот за управување со отпад, гравитираат кон градот Битола во однос на депонирањето на комунален отпад, што претставува прекршок од член 59 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителот на прекршокот, Јавното претпријатие Комуналец Битола со седиште на ул.„16“ бб Битола, ЕМБС 4011244 и единствен даночен број 4002979129456, а застапувано од Зоран Соклевски – ВД Директор, му се изрекува парична казна во износ 120.000,00 денари што претставува ХХХ% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во 2011 година како последна деловна година, за која Јавното Претпријатие Комуналец Битола има составена годишна сметка.

3. Паричната казна од точка 2) од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на доставување на истото на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач - НБРМ. Неплатената парична казна или ненавремено платената парична казна, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

ПП. Бр.09-3/13
14 август 2012 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3839.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош, а во врска со Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година на Министерството за труд и социјална политика, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 19.6.2012 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година на Министерството за труд и социјална политика претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Програмата за самовработување со која за 2012 година ќе бидат опфатени 980 евидентирани невработени лица во вкупен износ од 203.405.150,00 денари во 2012 година од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика и која ќе се реализира преку обука на заинтересираните невработени лица за осознавање на претприемништвото, изготвување на одржливи бизнис планови, помош при регистрација на сопствен бизнис и финансиска поддршка за започнување на бизнисот и/или финансиска поддршка за постојни бизниси на евидентирани невработени лица кои имаат искуство во вршење на дејноста, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година претставува хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2007) при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

3. Програмата - Финансиска поддршка на правни субјекти (мали и средни претпријатија, занаетчии) за отворање на нови работни места со која за 2012 година ќе се опфатат 90 новоотворени работни места со лица од евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување на РМ пријавени најмалку 3 месеци, сметано од денот на јавниот оглас, во вкупен износ од 8.280.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која ќе се реализира преку обезбедување дополнителна поддршка во вид на материјали и/или опрема за отворање на нови работни места во мали и средни претпријатија и кај занаетчии, регистрирани најмалку 1 година сметано од денот на објавување на јавниот повик, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година претставува хори-

зонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

4. Програмата - Субвенционирање на вработување содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, која има за цел вработување на евидентирани невработени лица преку следниве мерки:

- субвенционирање на вработувањето на невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, мерка со која за 2012 година ќе бидат опфатени 600 невработени лица од кои 100 лица од ранливите групи¹ кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, во вкупен износ од 49.200.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и

- субвенционирање на вработување на инвалидни лица, мерка со која ќе бидат опфатени 200 инвалидни евидентирани невработени лица согласно со Законот за вработување на инвалидни лица, во вкупен износ од 187.000.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија – Потсметка за Посебен фонд претставуваат хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица кои имаат потешкотии да најдат вработување или лица со посебни потреби согласно член 21 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

5. Пилот програма за субвенционирање на плодоуживатели на државно земјиште, со која за 2012 година ќе се опфатат 100 приматели на социјална помош евидентирани како невработени лица, во вкупен износ од 8.511.600,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која ќе се реализира со доделување на државно земјоделско земјиште на плодоуживатели, на лица кои се корисници на социјална помош со цел поттикнување на нови вработувања на примателите на социјална помош евидентирани како невработени лица и нивна социјална вклученост не претставува државна помош во смисла на член 3 став (2) од Законот за контрола на државната помош.

6. Програмата за практиканство содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година и која ќе се реализира во следните форми:

¹ Под ранливи групи се сметаат: жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, собирачи на ПЕТ отпадоци, Роми, осудено лице по отпуштање од казнено поправна установа.

- програма за практиканство, со која ќе се опфатат 233 лица за 2012 година, во вкупен износ од 3.495.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел зголемување на вработливоста кај млади невработени лица до 27 годишна возраст со што превентивно се делува и се овозможува подготвени да се вклучат на пазарот на трудот и

- програма за практиканство без надомест, со која ќе се опфатат 600 лица за 2012 година, во вкупен износ од 2.200.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на УСАИД и која има за цел превентивно делување кај студенти, постдипломци и млади невработени лица до 33 годишна возраст заради зголемување на нивната вработливост со што ќе им се овозможи подготвени да се вклучат на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Програмата за подготовка за вработување преку обуки содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, која има за цел преку обука да се дојде до зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, усогласување на понудата и побарувачката на работната сила, како и зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица и која програма ќе се реализира преку следната мерка:

- обука кај познат работодавач, мерка со која ќе бидат опфатени 530 лица за 2012 година, во вкупен износ од 6.995.000,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ и која има за цел на евидентираниите невработени лица да им се обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач, кој има утврдено определени потреби за работни места претставува хоризонтална помош која се доделува за обука во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

Програмата за подготовка за вработување преку обуки содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, која има за цел преку обука да се дојде до зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, усогласување на понудата и побарувачката на работната сила, како и зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица и која програма ќе се реализира преку следниве мерки:

- обука за напредни ИТ вештини, мерка со која ќе бидат опфатени 164 лица за 2012 година, во вкупен износ од 13.440.450,00 денари во 2012 година од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел надградба на вештините од областа на информациските технологии на евидентираниите невработени лица, заради зголемување на нивната вработливост и конкурентност на пазарот на трудот;

- обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 216 лица за 2012 година, во вкупен износ од 10.972.800,00 денари, од кој 2.594.850,00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика и 8.377.950,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица со стекнување на вештини од побарувани занимања, согласно со искажаните потреби за работна сила;

- едукација за започнување на бизнис, мерка со која ќе бидат опфатени 2000 лица за 2012 година, во вкупен износ од 0 денари и која има за цел јакнење на капацитетите на евидентираниите невработени лица, преку обука и едукација на невработените лица за започнување на бизнис не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Програмата - Анкета за слободни работни места со која за 2012 година ќе бидат опфатени 40 евидентирани невработени лица со средно и високо образование, во вкупен износ од 200.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел обезбедување на фреквентни информации за потребите од работна сила на пазарот на трудот преку телефонско анкетање на работодавачи за нивните потреби од работна сила преку ”мини кол – центар”, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

9. Пилот програма преку обука до одржливо самовработување содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, која има за цел подобрување на вештините и знаењата на невработените лица кои ќе доведат до одржливи самовработувања и која програма како таква ќе се реализира во две фази:

- обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, спроведена согласно со мерката 6.3 содржана во Оперативниот план,

- преку дополнителна поддршка за започнување на сопствен бизнис, согласно со посетуваната обука во вкупен износ од 1.524.000,00 денари во 2012 година, средства по основ на поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП во ОП 2011 и со која ќе бидат опфатени 10 евидентирани невработени лица во 2012 година од посетители на обуката за задоволување на побаруваните занимања претставува хоризонтална помош која се доделува за обука во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

Пилот програма преку обука до субвенционирано вработување содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, со која за 2012 година ќе бидат опфатени 15

евидентирани невработени лица, во вкупен износ од 1.542.000,00 денари во 2012 година, средства по основ на поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП во ОП 2011 и која како таква има за цел подобрување на вештините и знаењата на невработените лица, намалување на невработеноста со стимулирање на побарувачката на работната сила и вработување со што на евидентираниите невработени лица ќе им се обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач, кој има утврдено определени потреби за работни места претставува хоризонтална помош која се доделува за обука во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

10. Пилот програма општинско корисна работа содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2012 - 2013 година, со која за 2012 година ќе бидат опфатени 20 невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, во вкупен износ од 600.000,00 денари во 2012 година, средства по основ на поврат на ДДВ од програми имплементирани од УНДП во ОП 2011 и која има за цел да обезбеди социјална вклученост преку вработување на определено скратено работно време за невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување во редовен пазар на труд не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп. бр. 10-101
19 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3840.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Скопје бр.10-104 од 19.6.2012 година поднесено од Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р Веле Самак, на седницата одржана на 27.6.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката XXX, содржана во Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој бр.10-104 од 19.6.2012 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р Веле Самак, за доделување на планирана државна помош за регионален

развој на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна Бригада“ бр.43/3, 1000 Скопје, Р.Македонија како корисник на државната помош, наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за XXX, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

2. Мерката XXX, содржана во Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој бр. 10-104 од 19.6.2012 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р Веле Самак, за доделување на планирана државна помош за регионален развој на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна Бригада“ бр. 43/3, 1000 Скопје, Р.Македонија како корисник на државната помош, наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за XXX, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

3. Мерката XXX, содржана во Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој бр.10-104 од 19.6.2012 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции м-р Веле Самак, за доделување на планирана државна помош на ДММ Дрекслмајер мануфактуринг Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „8-ма Ударна Бригада“ бр. 43/3, 1000 Скопје, Р.Македонија како корисник на државната помош, наменета за XXX, претставува хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп. бр. 10-104
27 јуни 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3841.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на Џонсон Контролс Штип ДООЕЛ Штип бр.03-1432/1 од 20.6.2012 година, поднесено од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија Висар Фида, во име на Владата на Република Македонија, на седница одржана на 9.7.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката XXX - основање на ново претпријатие за инвестиција во веќе постоечки објекти кои ќе бидат наменети за обука на вработените, тест производство, како и за активности за квалификација и валидација на сериското производство на производи добиени по пат на кроење и шиење наменети за автомобилската индустриј, инвестиција во изградба на нови згради и објекти за сериско производство на производи добиени по пат на кроење и шиење наменети за автомобилска индустрија и создавање на нови работни места поврзани со инвестицијата, содржана во Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на („ТИРЗ“) „Штип“ - Џонсон Контролс Штип ДООЕЛ Штип со седиште ул.ТИРЗ- технолошко индустриска развојна зона бр.14, општина Штип,2000 Штип, Р. Македонија бр. 03-1432/1, поднесено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на република Македонија Висар Фида, а во име на Владата на Република Македонија, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

2. Мерката XXX - основање на ново претпријатие за инвестиција во веќе постоечки објекти кои ќе бидат наменети за обука на вработените, тест производство, како и за активности за квалификација и валидација на сериското производство на производи добиени по пат на кроење и шиење наменети за автомобилската индустриј, инвестиција во изградба на нови згради и објекти за сериско производство на производи добиени по пат на кроење и шиење наменети за автомобилска индустрија и создавање на нови работни места поврзани со инвестицијата, содржана во Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на („ТИРЗ“) „Штип“ - Џонсон Контролс Штип ДООЕЛ Штип со седиште Ул. ТИРЗ-технолошко индустриска развојна зона бр.14,општина Штип, 2000 Штип, Р. Македонија бр03-1432/1, поднесено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на република Македонија Висар Фида, а во име на Владата на Република Македонија, претставува ре-

гионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

3. Мерките содржани во Известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на („ТИРЗ“) „Штип“ - Џонсон Контролс Штип ДООЕЛ Штип со седиште Ул. ТИРЗ-технолошко индустриска развојна зона бр.14, општина Штип, 2000 Штип, Р. Македонија. Бр. 03-1432/1, поднесено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на република Македонија Висар Фида, а во име на Владата на Република Македонија, и тоа:

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од XXгодини од започнување на вршење на дејноста во зоната;

- Ослободување од плаќање на персонален данок на доход на примања по основ на платите на вработените лица за период од XX години, од започнување на вршење на дејноста во зоната,односно од првиот месец во кој втората договорена страна ќе изврши исплата на плата;

- Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увоз на добра во зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка;

- Царински ослободувања и олеснувања;

- Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште кое корисникот на зоната го има земено под долготраен закуп;

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да гради засолниште при градба на објекти во зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето;

- Иземање од обврска за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволените активности или употребата на стоката;

- Грант од XXX евра во МКД противвредност за покривање на трошоците за изградба на градежен објект и

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовршување претставуваат доделување на регионална помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони, без обврска за дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлуката бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за

технолошко индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко-индустриските развојни зони основани од Владата на РМ.

Уп. бр. 10-105
9 јули 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3842.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на ВАН ХООЛ Македонија ДООЕЛ Скопје бр.03-1432/1 од 20.6.2012 година поднесено од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија Висар Фида, а во име на Владата на Република Македонија на седница одржана на 9.7.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката ХХХ-основање на ново претпријатие за производство на моторни возила и создавање на нови работни места поврзани со инвестицијата, содржана во Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на („ТИРЗ”) “Скопје 2” - ВАН ХООЛ Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште ул. „Алберт Ајнштајн“ бр.4-1, општина Центар, 1000 Скопје, Р. Македонија бр.03-1432/1, поднесено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на република Македонија Висар Фида, а во име на Владата на Република Македонија, претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено;

2. Мерката содржана во Известувањето за доделување на планирана државна помош за регионален развој на корисник на (“ТИРЗ”) “Скопје 2”- ВАН ХООЛ Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште Ул.Алберт Ајнштајн бр. 4-1, општина Центар, 1000 Скопје, Р. Ма-

кедонија бр. 03-1432/1, поднесено од страна на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија застапувана и претставувана од страна на Директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија Висар Фида и тоа:

- Ослободување од плаќање на данок на добивка за период од xx години од започнување на вршење на дејноста во зоната,

- Ослободување од плаќање на персонален данок на доход на примања по основ на платите на вработените лица за период од xx години, од започнување на вршење на дејноста во зоната, односно од првиот месец во кој втората договорена страна ќе изврши исплата на плата,

- Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на увоз на добра во зоната, под услов добрата да не се пуштени во слободен промет, односно да не се наменети за крајна потрошувачка,

- Царински ослободувања и олеснувања,

- Ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште кое корисникот на зоната го има земено под долготраен закуп,

- Ослободување од обврска корисникот на зоната да гради засолниште при градба на објекти во зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на засолништето,

- Изземање од обврска за поднесување на гаранција како инструмент за обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по одредувањето на царински дозволените активности или употребата на стоката,

- Грант од ХХХ евра во МКД противвредност за покривање на трошоците за изградба на градежен објект и,

- Помош за одобрените трошоци за обука и усовршување во максимална висина до ХХХ евра во МКД противвредност.

Претставуваат доделување на регионална помош преку шема на помош предвидена во Законот за технолошко индустриски развојни зони, без обврска за дополнително одобрување од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со оглед на фактот дека со Одлуката бр. 10-413/2 од 4.11.2008 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата го одобрила Законот за технолошко индустриски развојни зони како шема на помош за доделување на државна помош на корисниците на технолошко-индустриските развојни зони основани од Владата на РМ.

Уп. бр. 10-106
9 јули 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3843.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Гунвор Рафинери Инголштат ГМБХ и Гунвор Дојчланд ГМБХ, Германија од една страна и Петроплус Рафинери Инголштат ГМБХ, Петроплус Дојчланд ГМБХ и Петроплус Бајерн ГМБХ, Германија од друга страна, а поднесено од Гунвор Рафинери Инголштат ГМБХ и Гунвор Дојчланд ГМБХ, Германија, преку Адвокатско друштво Чакмакова Адвокати од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 18.7.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Гунвор Рафинери Инголштат ГМБХ, со главно седиште на адреса ц/о Тејлор Весинг, Изарторплатц 8, 80331 Минхен, Германија и Гунвор Дојчланд ГМБХ, со главно седиште на адреса ц/о Тејлор Весинг, Изарторплатц 8, 80331 Минхен, Германија од една страна и Петроплус Рафинери Инголштат ГМБХ, со главно седиште на адреса Есоштрасе 1, 85092 Кешинг, Германија, Петроплус Дојчланд ГМБХ, со главно седиште на адреса Шоберштрасе 3, 85055 Инголштат, Германија, Петроплус Бајерн ГМБХ, со главно седиште на адреса Есоштрасе 1, 85092 Кешинг, Германија од друга страна, по основ на купопродажба на имот иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-107
18 јули 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3844.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) и член 212 став (1) од Законот за општата управна постапка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Фербунд АД со регистрирано седиште на Ам Хоф 6а, 1010 Виена, Австрија и Сименс АД со регистрирано седиште на Виттелсбахерплац 2, 80333 Минхен, Германија, а поднесено од Фербунд АД и Сименс АД, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 24.9.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Фербунд АД (VERBUND AG) со регистрирано седиште на Ам Хоф 6а, 1010 Виена, Австрија и Сименс АД (SIEMENS AG) со регистрирано седиште на Виттелсбахерплац 2, 80333 Минхен, Германија, преку создавање на заедничко вложување (joint venture) од страна на Фербунд АД и Сименс АД, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-108
24 септември 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3845.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11) и член 212 став (1) од Законот за општата управна постапка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Вита Централна Европа Б.В. со регистрирано седиште на Наритавег 165, Телестоун 8, 1043BW Амстердам, Холандија и Атернус а.с., со регистрирано седиште на Чешки Тешин, Нова Товарни 1940, поштенски код 737 01, Чешка Република од една страна и Валмарк а.с. со регистрирано седиште во Тринец, Олдричовице бр.44, поштенски код 739 61, Чешка Република од друга страна, а поднесено од Вита Централна Европа Б.В. и Атернус а.с., Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 5.10.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Вита Централна Европа Б.В.(Vita Central Europe B.V.) со регистрирано седиште на Наритавег 165, Телестоун 8, 1043BW Амстердам, Холандија и Атернус а.с.(Aternus a.s.) со регистрирано седиште на Чешки Тешин, Нова Товарни 1940, поштенски код 737 01, Чешка Република

од една страна и Валмарк а.с. (Walmart a.s.) со регистрирано седиште во Тринец, Олдричовице бр.44, поштенски код 739 61, Чешка Република од друга страна, преку стекнување заедничка контрола од страна на Вита Централна Европа Б.В. и Атернус а.с. во друштвото Валмарк а.с., односно преку купување од сегашните сопственици на 50% удел од страна на Вита Централна Европа Б.В. во друштвото ВАЛМАРК а.с. иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп. бр. 08-109
5 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012160